

Tweet

Ми се допаѓа

0

27.01.2016, 16:37

ВМРО-ДПМНЕ ПРЕДЛАГА ЗАКОН ЗА ВЛАДИНИТЕ КАМПАЊИ**ВЛАДИНИТЕ ПОЛИТИКИ ДА СЕ ПРОМОВИРААТ ПРЕКУ ИНФОРМАТИВНИ КАМПАЊИ**

ВМРО-ДПМНЕ, на работната група, на партиите во понеделникот им доставила предлог-закон за владините реклами во медиумите, кои моментално се под мораториум. Во законот се регулира оправданоста на информативните кампањи на Владата и на јавните институции кои, според предлагачот, треба да го заштитат и унапредат јавното информирање.

Во предлогот е наведено дека информативни кампањи можат да објават и емитуваат сите видови медиуми кои се регистрирани како трговски друштва и имаат усвоено саморегулаторен акт. Законот § дава нови надлежности на Агенцијата за медиумите, кои не се предвидени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

"Агенцијата ги одобрува информативните кампањи во медиумите, ги дистрибуира и утврдува цена за нивното емитување, како и пресметува удели и проценти на учество на пазар на медиумите", стои во предлогот на ВМРО-ДПМНЕ.



Како прашање од јавен интерес, за кое Владата и институциите може да спроведат информативна кампања во медиумите, во законот се наведени информациите за правата и интересите на граѓаните поврзани со рокови, како и тековните и идните владини политики.

"Информирање на јавноста за целите, очекуваните резултати или за причините за тековните идните владини политики, програми, проекти или услуги, вклучувајќи ги и фискалните политики", стои во членот 5, став еден, алинеја 3 од законот.

Како оправдани ќе се сметаат и кампањите за промоција на каква било економска активност или плановите на Владата за поддршка на економската активност.

За спроведување на информативна кампања без дозвола на Агенцијата за медиумите, во предлог-законот е предвидено глоба за Владата и за јавните институции до три илјади евра.

Г.Т.**ЗНМ: Законот за кампањите ја легализира корупцијата во медиумите**

Здружението на новинарите на Македонија и Самостојниот синдикат на новинари се против предложениот закон од ВМРО-ДПМНЕ за регулирање на владините реклами кој, според нив, претставува брутален напад врз независноста на медиумите.

"Со законот се прави упад врз мисијата, финансирањето и уредувачката политика на медиумите", вели Насер Селмани, претседател на ЗНМ.

Според него, предлогот на владејачката партија ја убива смислата за постоење на медиумите во едно демократско општество и изразува страв и недоверба кон работата на медиумите.

"Вистинската цел на кампањите е медиумите да ги забораваат граѓаните, јавниот интерес и демократијата и да бидат огласна табла за фалење на владините политики", рече Селмани.

Тој тврди дека со законот, власта со јавни пари планира да ја легализира, прошири и да ја надгради корупцијата во медиумите, со цел да ги контролира и да ја задуши секоја критика во нив.

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.


f Сподели

Текстот е прочитан 962 пати.

#

**ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАНИЕ НА ВЕСТ
КЛИКНИ ЗА ПРЕТПЛАТА**

Правила за преземање и користење на авторските содржини (текст и фотографија од Интернет страницата на Вест

**ИЗЛОГ****ПРИВИЛЕГИЈА**

Пишува Лејла САБИТ - Некој ја има, ја добива, ја заслужува.....

**МАСК: „МОДЕЛОТ 3“ НА „ТЕСЛА МОТОРС“ КЕ СЕ ЛАНСИРА ВО ДВЕ ФАЗИ**

Најновото возило на компанијата "Тесла Моторс" што денеска треба да биде ...